



ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ФИНАНСИИ

ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ - ФИНАНСИИ

Предметна програма

Со студиската програма по Финансии на Факултетот за економски науки се предвидени:

- Задолжителни предмети (во обем до 60% од предметите),
- Изборни предмети од факултетот (во обем од 30 % од предметите), и
- Изборни предмети од единица на Универзитетот (во обем од 10 % од предметите).

Согласно Законот за високо образование, вклучувајќи го и Законот за изменување и дополнување на законот за високо образование, студентите самостојно се одлучуваат за изборните наставни предмети застапени на единиците на универзитетот согласно со правилникот за компатибилност на предметите донесен од страна на универзитетот.

Со ваквата студиската програма се овозможува една избалансирана (врамнотежена) комбинација на основните знаења, а воедно и поширока стручна подготовка. На тој начин, студентите ќе бидат поттикнати да развиваат креативни и инвентивни постапки за решавање на проблемите поврзани со собирање на податоци и информации, постапки од областа на Финансиите.

По завршување на едно-годишните студии и одбрана на магистерскиот труд, студентот се стекнува со звањето: Магистер по финансии (Master in Finance)

Со магистрирањето студентот се стекнува со 60 ЕКТС.

Р.бр.	Код	Назив на предметот	Вкупен фонд на часови		Неделен фонд на часови		ЕКТС	Оптоварување
I семестар								
1	ЕС 511	Корпоративни финансии	45	30	3	2	7	210
2	ЕС 512	Меѓународни сметководствени стандарди	45	30	3	2	7	210
3	МЕ 511	Корпоративно управување	45	30	3	2	7	210
<i>Два зборени предмет од следниве</i>								
4	*	Изборен факултетски предмет (Листа бр.1)	35	30	3	2	6	180
5	**	Изборен универзитетски предмет (Листа бр.2)	15	15	1	1	3	90
II семестар								
1	ЕС 521	Инвестиционен менаџмент	45	30	3	2	7	210
2	ЕС 522	Анализа на финансиски извештаи	45	30	3	2	7	210
<i>Два изборни предмети од следниве</i>								
3	*	Изборен факултетски предмет (Листа бр.1)	35	30	3	2	6	180
		Изработка на магистерски труд	15	15	1	1	10	300
		Вкупно					60	1800

Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.1)

Ред. бр.	Код	Предмет
I семестар		
1.	ЕС 513	Монетарна политика и фискална политика на ЕУ
2.	ЕС 514	Корпоративно финансиско известување
3.	ЕС 515	Кредитна политика
II семестар		
4.	ЕС 523	Глобализација
5.	ЕС 524	Хартии од вредност
6.	ЕС 525	Осигурување

Листа на изборни универзитетски предмети (Листа бр. 2)

Ред.бр.	Изборни предмети од Универзитетот
1.	Деловна етика
2.	Англиски јазик
3.	Специјално физичко образование
4.	Економија и криминал
5.	Заштита на тајни податоци
6.	Меѓународни односи и дипломатија
7.	Мултимедија
8.	Интернет технологии
9.	Информатички технологии
10.	Фотографија
11.	Моделирање
12.	Висуелни комуникации
13.	Ергономија
14.	Превентивна стоматологија
15.	Оргална хирургија

ОПИС НА ПРЕДМЕТИ

ПРВ СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1.	Наслов на наставниот предмет	Корпоративни финансии		
2.	Код	ЕС 511		
3.	Студиска програма	Финансии		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за економски науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус (4+1)		
6.	Академска година / семестар	5/9	7. Број на ЕКТС кредити	7
8.	Предуслови за запишување на предметот	Финансиски менаџмент, Финансиски пазар и институции		
9.	Цели на предметната програма (компетенции): Станува збор за напреден курс по финансиски менаџмент, кој на студентите им дава можност да го подигнат нивото на познавањето од областа на деловните финансии. Основна цел на овој предмет е да се стекнат теоретски и практични знаења од областа на корпоративните финансии. Базичен акцент е осознавање на основните научни достигнувања кои се применуваат во современата глобална бизнис практика.			
10.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <p>Корпоративните финансии акцент ставаат на изворите на финансирање и структурата на капиталот на корпорациите и ефикасна алокација на финансискиот капитал. Студентите стекнуваат знаење за соодносот помеѓу ризикот и приносот, преку квантифицирање на потенцијалните финансиски и нефинансиски ризици и користење на информациите стекнати од фундаменталната и техничката анализа.</p> <p>Во рамките на корпоративните финансии е обработена проблематиката во однос на реструктурирањето на компаниите, спојувањето, превземањето, потенцирајќи ги потенцијалните економски и финансиски ефекти.</p> <p>Во однос на менаџирањето со ризиците, студентите ги изучуваат и карактеристиките на пооделни видови финансиски деривати, начинот на тргување со нив, пазарите за форварди и свопови, како и берзите за опции и фјучерси. Врз основа на стекнатите знаења за дериватите, студентите можат сами да креираат стратегии базирани на дериватите во однос на генерирањето на бараниот принос при дадено ниво на ризик. Студентите со стекнатите знаења можат да ги познаваат и да ги интерпретираат специфичните проблеми на управувањето со финансиите на компанијата на меѓународен план.</p> <p>Корпоративните финансии даваат одговор и предлог за ефикасно користење на активата, начинот на финансирање, односно изворите за нивното финансирање, трошокот и структурата на капиталот, распределбата на добивката, политиката на дивиденди, со што се реализира крајната цел и деловната стратегија за раст и развој на деловните ентитети.</p>			
11.	Методи на учење: Метод на студии на случаи, дискусија			
12.	Вкупен расположив фонд на време	7ЕКТС * 30 часови = 210 часови		
13.	Распределба на расположивото време	45+30+45+45+45=210		

14.	Форми на наставните активности	14.1.	Предавања- теоретска настава	45 часови
		14.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови
15.	Други форми на активности	15.1.	Проектни задачи	45 часови
		15.2.	Самостојни задачи	45 часови
		15.3.	Домашно учење	45 часови
16.	Начин на оценување			
	16.1.	Тестови		60 бодови
	16.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		20 бодови
	16.3.	Активност и учество		20 бодови
17.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% од вкупните поени на колоквиумите или испитот	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски или англиски	
20.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

1.	Наслов на наставен предмет	Меѓународни сметководствени стандарди		
2.	Код	ЕС 512		
3.	Студиска програма	Финансии		
4.	Организатор на студиска програма (единица односно институт, катедра, оддел)	Факултет за економски науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус 4+1		
6.	Академска година/семестар	5/9	7.	Број на ЕКТС кредити
				7
8.	Предуслови за запишување на предметот	Финансиско сметководство, Анализа на финансиски извештаи		
9.	<p>Цели на предметната програма (компетенции) :</p> <p>Целта на предметот е студентите да стекнат познавања за сметководствената практика во меѓународни рамки. По изучувањето на наставната програма по овој предмет, студентите треба да бидат оспособени да ги подготвуваат, читаат, разбираат и анализираат финансиските извештаи подготвени согласно барањата на Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување. Предметната дисциплина им овозможува на студентите да стекнат познавања за меѓународните сметководствени системи и стандарди, што ќе придонесе кон тоа тие да бидат оспособени да вршат анализа на основите на финансиското работење и основите на процесот на изготвување и презентирање на финансиските извештаи на меѓународно ниво.</p>			
10.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <p>Концептуална рамна на МСС, Квалитативни обележја на финансиските извештаи, Корисници на финансиското известување (финансиски извештаи). Во рамките на оваа рамка МСС се објаснети и елементите поврзани со мерењето на финансиската состојба на Билансот на состојба и елементите на Билансот на успех а детално се разработени сметководствените стандарди кои се применуваат во Р. М кои се меѓународни сметководствени стандарди утврдени од комитетот за меѓународни Сметководствени стандарди (IASB). МСС 1 Презентирање на финансиски извештаи. МСС 2 Залихи. МСС 7 Извештај за парични текови. МСС 8 Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки. МСС 10 Настани по периодот на известување. МСС 11 Договори за изградба. МСС 12 Даноци на добивка. МСС 16 Недвижности, постројки и опрема. МСС 17 Наеми. МСС 18 Приходи. МСС 19 Користи за вработените. МСС 20 Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош. МСС 21 Ефекти од промени на девизни курсеви. МСС 23 Трошоци за позајмување. МСС 24 Обелоденувања за поврзани страни. МСС 26 Сметководство и известување од страна на плановите за користи при пензионирање. МСС 27 Консолидирани и посебни финансиски извештаи. МСС 28 Вложувања во придружени ентитети. МСС 29 Финансиско известување во хиперинфлаторни економии. МСС 31 Учества во заеднички вложувања. МСС 32 Финансиски инструменти: презентирање. МСС 33 Заработувачка по акција. МСС 34 Меѓупериодско финансиско известување. МСС 36 Обезвреднување на</p>			

	средства. МСС 37 Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства. МСС 38 Нематеријални средства. МСС 39 Финансиски инструменти: признавање и мерење. МСС 40 Вложувања во недвижности. МСС 41 Земјоделство. МСФИ 1 Првично усвојување на МСФИ. МСФИ 2 Плаќања врз основа на акции. МСФИ 3 Деловни комбинации. МСФИ 4 Договори за осигурување. МСФИ 5 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења. МСФИ 6 Истражување за и вреднување на минаерални ресурси. МСФИ 7 Финансиски инструменти: обелоденувања. МСФИ 8 Оперативни сегменти.			
11.	Метод на учење: Метод на студија на случаи, дискусија.			
12.	Вкупен расположив фонд на време	7 ЕКТС * 30 часови = 210 часови		
13.	Распределба ба расположивото време	45+30+45+45+45=210		
14.	Форми на наставни активности	14.1.	Предавања-теоретска настава	45 часови
		14.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови
15.	Други форми на активности	15.1.	Проектни задачи	45 часови
		15.2.	Самостојни задачи	45 часови
		15.3.	Домашно учење	45 часови
16.	Начин на оценување			
	16.1.	Тестови		60 бодови
	16.2.	Семинарска работа/проект (презентација-писмена и усна)		20 бодови
	16.3.	Активност и учество		20 бодови
17.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	До 50 бода		5 (пет) (F)
		Од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		Од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		Од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		Од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		Од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
18.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% од вкупните поени на двата колоквиуми или писмениот испит		
19.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски или англиски јазик		
20.	Метод на следење на квалитетот на наставата	самоевалуација		

1.	Наслов на наставен предмет	Корпоративно управување		
2.	Код	ME 511		
3.	Студиска програма	Финансии		
4.	Организатор на студиска програма (единица односно институт, катедра, оддел)	Факултет за економски науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус (4+1)		
6.	Академска година/семестар	5/9	7.	Број на ЕКТС кредити
8.	Предуслови за запишување на предметот	Менаџмент		
9.	Цели на предметната програма (компетенции) : Основната цел е да се прикаже димензијата и да се разбере концептот и придобивките од корпоративното управување, преку: <ul style="list-style-type: none"> - Поставување на концептуалниот оквир за опсервирање на корпоративното управување; - Објаснување на основните гледишта во научниот и стручен пристап на корпоративното управување; - Анализа на моделите на корпоративно управување во земјите широм светот; - Отворање на важните прашања на праксата на корпоративното управување во Република Македонија; - Предочување на релевантните аспекти на корпоративното управување; Претставување нов, современ и квалитетен систем на корпоративно управување			
10.	Содржина на предметната програма: Предметната програма ги опфаќа современите дебати во објаснување на поимот, дефинирањето и значењето на корпоративното управување, теоретските расправи за правната природа на корпорацијата, физиономијата и корпоративната структура на акционерските друштва, односите меѓу надзорните и управувачки органи и акционерите, вклучително и општествената одговорност на претпријатијата, како феномен на глобалната економија. Претставени се карактеристиките на моделите на корпоративното управување во одредени земји во светот, но и глобалните разлики меѓу нив. Појаснети се детерминирачките фактори и насоките на развој на корпоративното управување, согласно ОЕЦД принципите, а опфатена е и нормативната рамка за добро корпоративно управување во Република Македонија. Доброто управување е неопходен сегмент на успехот и одржливиот економски раст на сите деловни субјекти. Сепак, многу компании сеуште во потполност го немаат усовершено, па оттука, дотолку повеќе, се наметнува потребата за анализирање на оваа проблематика.			

	Во фокусот на елаборацијата се детерминирачките фактори на насоките на развојот на корпоративното управување, надлежностите, одговорностите и значењето на корпоративните одбори, положбата и изборот на членовите, во двата системи на корпоративно управување со акционерските друштва: едностепениот и двостепениот систем.			
11.	Метод на учење: Метод на студија на случаи, дискусија			
12.	Вкупен расположив фонд на време	7 ЕКТС * 30 часови = 210 часови		
13.	Распределба ба расположивото време	45+30+30+30+75=210		
14.	Форми на наставни активности	14.1.	Предавања-теоретска настава	45 часови
		14.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови
15.	Други форми на активности	15.1.	Проектни задачи	30 часови
		15.2.	Самостојни задачи	30 часови
		15.3.	Домашно учење	75 часови
16.	Начин на оценување			
	16.1.	Два колоквиуми		60 бодови
	16.2.	Стручен трид/проект (презентација-писмена и усна)		20 бодови
	16.3.	Активност и учество		20 бодови
17.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	До 50 бода		5 (пет) (F)
		Од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		Од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		Од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		Од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		Од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
18.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% од вкупните поени на колоквиумите или испитот		
19.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски или англиски		
20.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

ПРВ СЕМЕСТАР

ИЗБОРНИ ФАКУЛТЕТСКИ ПРЕДМЕТИ

1.	Наслов на наставниот предмет	Монетарна и фискална политика на ЕУ			
2.	Код	ЕС 513			
3.	Студиска програма	Финансии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно)	Факултет за економски науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус (4+1)			
6.	Академска година / семестар	5/9	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Предуслови за запишување на предметот	Монетарна економија, Фискална економија			
9.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да ги запознае студентите со економски политики на ЕУ поврзани со економската и монетарната унија (ЕМУ), опфаќајќи ги теоретските аспекти на економската интеграција и монетарната унија, креирањето на монетарна унија, механизмите за носење на монетарната политика, фискалната политика и јавните финансии на ЕУ, како и функционирање на буџетот на Унијата.				
10.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Теоретски аспекти на економска интеграција • Теориски аспекти за создавање на монетарна унија • Институционална рамка на единствената монетарна политика • Економска и финансиска структура на еврозоната • Монетарната политика на ЕЦБ • Анализа на реакцијата на САД и ЕУ при последната финансиска криза 2007-2008 и научени лекции • Трендови во јавните финансии во Европа • Национална фискална политика во ЕМУ • Фискален федерализам во ЕУ • Буџетот на ЕУ • Идни реформи во монетарната и фискалната политика 				
11.	Методи на учење: Метод студија на случаи, дискусија				
12.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови			
13.	Распределба на расположивото време	45+30+35+35=180			
14.	Форми на наставните активности	14.1.	Предавања-теоретска настава	45 часови	

		14.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски),	30 часови
15.	Други форми на активности	15.1.	Проектни задачи	35 часови
		15.2.	Самостојни задачи	35 часови
		15.3.	Домашно учење	35 часови
16.	Начин на оценување			
	16.1.	Тестови		60 бодови
	16.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		20 бодови
	16.3.	Активност и учество		20 бодови
17.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
18.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% од вкупните поени на колоквиумите или испитот		
19.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски или англиски јазик		
20.	Метод на евалуација	Самоевалуација		

1.	Наслов на наставниот предмет	Корпоративно финансиско известување			
2.	Код	ЕС514			
3.	Студиска програма	Финансии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за економски науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус (4+1)			
6.	Академска година / семестар	5/9	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Предуслови за запишување на предметот	Финансиско сметководство, Корпоративно управување			
9.	Цели на предметната програма (компетенции): Основна цел на предметот е студентите да стекнат напредни познавања за финансиското известување во корпоративните организации. Преку изучување на предметот Корпоративно финансиско известување студентите ќе бидат оспособени да ги применуваат научните и практичните сознанија, како и да оформуваат професионално мислење за финансиските извештаи на корпорациите. Доброто корпоративно управување со финансиите подразбира имплементирање на ефективен систем на финансиско известување кој ќе одговори на барањата на сложеното опкружување.				
10.	Содржина на предметната програма: Регулирање на финансиското известување. Презентирање на финансиски извештаи. Известување за нетековни нематеријални средства. Известување за нетековни материјални средства. Обезвреднување на средствата. Договори за изградба. Побарувања од купувачи и сомнителни и спорни побарувања. Залихи. Финансиски средства и обврски. Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства. Сметководство за наеми. Сметководство за даноци. Признавање на приходи. Сметководство за акционерски капитал. Хартии од вредност и инвестиции. Сметководство за аквизиции и спојувања. Сметководство за придружени ентитети. Консолидирани финансиски извештаи. Позначајни подрачја на корпоративното финансиско известување.				
11.	Методи на учење: Метод на студија на случај, дискусија.				
12.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови			

13.	Распределба на расположивото време		45+30+35+35+35 = 180 часови	
14.	Форми на наставните активности	14.1.	Предавања- теоретска настава	45 часови
		14.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови
15.	Други форми на активности	15.1.	Проектни задачи	35 часови
		15.2.	Самостојни задачи	35 часови
		15.3.	Домашно учење	35 часови
16.	Начин на оценување			
	16.1.	Тестови	60 бодови	
	16.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)	20 бодови	
	16.3.	Активност и учество	20 бодови	
17.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
18.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% од вкупните поени на колоквиумите или испитот	
19.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски или англиски јазик	
20.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

1.	Наслов на наставен предмет	Кредитна политика			
2.	Код	ЕС515			
3.	Студиска програма	Економија			
4.	Организатор на студиска програма (единица односно институт, катедра, оддел)	Факултет за економски науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус 4+1			
6.	Академска година/семестар	5/9	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Предуслови за запишување на предметот	Економска мисла и развој			
9.	Цели на предметната програма (компетенции) : Приоритет во предметната програма се дава на изучувањето на кредитната политика. Цел е студентите да ги совладаат неопходните прашања и тоа од базичните согледувања на принципите и начелата на кредитната политика, па се до анализата на ефектите од нејзиното водење и спроведување.				
10.	Содржина на предметната програма: Вовед во кредитна политика. Нови парадигми на кредитната политика. Принципи и начела на кредитната политика. Општа оценка на кредитната политика. Водење на политика за финансиско вложување и нивна оценка. Водење на кредитна политика при инвестиции. Анализа и оценка на структурата на капиталот при водење кредитна политика. Влијание на пазарните сегменти на кредитната политика.				
11.	Метод на учење: Метод на усно излагање, метод на проблемска настава, метод на самостојна работа и метод на технички и аудио-визуелни помагала.				
12.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
13.	Распределба ба расположивото време	45+30+35+35+35=180 часа			
14.	Форми на наставни активности	14.1.	Предавања-теоретска настава	45 часа	
		14.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часа	
15.	Други форми на активности	15.1.	Проектни задачи	35 часа	
		15.2.	Самостојни задачи	35 часа	
		15.3.	Домашно учење	35 часа	
16.	Начин на оценување				
	16.1.	Тестови			60 бодови
	16.2.	Семинарска работа/проект (презентација-писмена и			20 бодови

	усна)		
16.3.	Активност и учество	20 бодови	
17.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	До 50 бода	5 (пет) (F)
		Од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		Од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		Од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		Од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		Од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
18.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% од вкупните поени на колоквиумите или испитот	
19.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски, англиски	
20.	Метод на следење на квалитетот на наставата	самоевалуација	

ВТОР СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1.	Наслов на наставниот предмет	Инвестиционен менаџмент			
2.	Код	ЕС 521			
3.	Студиска програма	Финансии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за економски науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус (4+1)			
6.	Академска година / семестар	5/10	7.	Број на ЕКТС кредити	7
8.	Предуслови за запишување на предметот	Финансиски менаџмент, Хартии од вредност			
9.	Цели на предметната програма: Основна цел на овој предмет е да се стекнат теоретски и практични знаења од областа на инвестициониот менаџмент, со посебен акцент на методите на вреднување на бизнис перформансите на корпоративните ентитети.				
10.	Содржина на предметната програма: Содржината на предметот го опфаќа процесот на вреднување на компании, во кој се инкорпорирани сè на процедури кои се користат за да се процени економската вредност на компанијата, т.е. на капиталот. Имено, студентите ќе стекнат познавање за стандардизиран процес, каде што се инкорпорирани процедури, со чија помош инпутите во процесот (податоците од финансиските извештаи и бројни макроекономски податоци) се претвараат во проценка на вредноста на компанијата. Вреднувањето дава одговор за преценетоста/потценетоста на компанијата на пазарот. Методите за вреднување ја поврзуваат вредноста со степенот на ризикот и очекуваниот раст на идните парични текови. Во основата на процесот на вреднување постојат повеќе методи (со кои можат да се вреднуваат средствата, обврските, проектите, компаниите): вреднување со дисконтирани парични текови, со кој вредноста на средствата (обврските, проектите, компаниите итн.) е поврзана со сегашната вредност на паричните текови кои се генерираат од тоа средство (или обврска, проект, компанија итн.); релативно вреднување (споредбено вреднување), со споредување на слични средства или слични компании со споредба на заедничките компоненти (заработка, реализација, парични текови, книговодствена вредност и сл.); и зависен модел или модел на проценка на опции, со кој се вреднуваат средствата што имаат слични карактеристики на опциите.				
11.	Метод на учење: Метод на студија на случаи, дискусија				
12.	Вкупен расположив фонд на време	7ЕКТС * 30 часови = 210 часови			
13.	Распределба на расположивото време	45+30+45+45+45=210			
14.	Форми на наставните активности	14.1.	Предавања-теоретска настава	45 часови	
		14.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови	

15.	Други форми на активности	15.1.	Проектни задачи	45 часови
		15.2.	Самостојни задачи	45 часови
		15.3.	Домашно учење	45 часови
16.	Начин на оценување			
	16.1.	Тестови		60 бодови
	16.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		20 бодови
	16.3.	Активност и учество		20 бодови
17.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60		6 (шест) (E)
		од 61 до 70		7 (седум)
		од 71 до 80		8 (осум) (C)
		од 81 до 90		9 (девет)
		од 91 до 100		10 (десет)
18.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% од вкупните поени на колоквиумите или испитот		
19.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик или Англиски јазик		
20.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

1.	Наслов на наставен предмет	Анализа на финансиски извештаи			
2.	Код	ЕС522			
3.	Студиска програма	Финансии			
4.	Организатор на студиска програма (единица односно институт, катедра, оддел)	Факултет за економски науки, ЕУРМ Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус 4+1			
6.	Академска година/семестар	5/10	7.	Број на ЕКТС кредити	7
8.	Предуслови за запишување на предметот	Финансиско сметководство			
9.	<p>Цели на предметната програма (компетенции) :</p> <p>Целта на наставата по предметот е студентите да стекнат напредни познавања за анализата на финансиските извештаи, во насока на подобро разбирање и интерпретирање на позициите во финансиските извештаи. Изучувањето на предметот Анализа на финансиски извештаи опфаќа согледување на профитабилноста и финансиската состојба на претпријатијата, паричните текови и промената на капиталот со цел обезбедување релевантни информации за корисниците на анализата. Разбирањето на анализата на финансиските извештаи придонесува кон подобрување на процесот на донесување одлуки. Предметот Анализа на финансиските извештаи на студентите им овозможува применување и уважувањето на научните и практичните сознанија, како и формирање на професионално мислење за спроведената анализа на финансиските извештаи.</p>				
10.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <p>Во рамките на изучувањето на овој предмет се опфаќа: Поим, предмет и цели на анализата на финансиски извештаи. Финансиските извештаи како предмет на анализата. Материјални претпоставки на финансиската анализа. Видови анализи. Методи на анализа. Анализа на сметководствените политики, признавање и вреднување на средствата. Анализа на сметководствените политики на признавање и вреднување на обврските, резервирањата и сопствениот капитал. Видови инструменти кои се користат во анализата на финансиските извештаи. Предвидување на идната нето добивка и/или паричните текови во функција на утврдување на суштинската вредност на претпријатието. Анализа на работењето на претпријатието по фази – функции.</p>				
11.	<p>Метод на учење:</p> <p>Метод на студија на случаи, дискусија.</p>				
12.	Вкупен расположив фонд на време	7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови			

13.	Распределба ба расположивото време	45+30+45+45+45=210 часови		
14.	Форми на наставни активности	14.1.	Предавања-теоретска настава	45 часови
		14.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови
15.	Други форми на активности	15.1.	Проектни задачи	45 часови
		15.2.	Самостојни задачи	45 часови
		15.3.	Домашно учење	45 часови
16.	Начин на оценување			
	16.1.	Тестови		60 бодови
	16.2.	Семинарска работа/проект (презентација-писмена и усна)		20 бодови
	16.3.	Активност и учество		20 бодови
17.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	До 50 бода		5 (пет) (F)
		Од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		Од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		Од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		Од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		Од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
18.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% од вкупните поени на двата колоквиуми или писмениот испит		
19.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски или англиски јазик		
20.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

ВТОР СЕМЕСТАР

ИЗБОРНИ ФАКУЛТЕТСКИ ПРЕДМЕТИ

1.	Наслов на наставниот предмет	Глобализација			
2.	Код	ЕС 523			
3.	Студиска програма	Финансии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за економски науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус (4+1)			
6.	Академска година / семестар	5/10	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Предуслови за запишување на предметот	Основни познавања за поимното определување на глобализацијата, особено за безбедноста како феномен, за меѓународните односи, ризиците и заканите по безбедноста.			
9.	Цели на предметната програма (компетенции): Да се разбере и проучи анатомијата на современите односи во светот од повеќе аспекти, дефинирано како глобализација. Да се добијат нови научни сознанија за проектирањето на нови форми на глобалното делување и неговото влијание врз развојот на земјите. Да се стекнат способности за препознавање на ефектите и последиците од глобализацијата, нејзиното влијание врз современите меѓународни односи и создавањето на нови ризици за економски опстанок.				
10.	Содржина на предметната програма: Почетоци на глобализацијата, дефинирање на истата и облици и динамика на појавување и развој. Механизмите на делување на глобализацијата и актерите во глобализацијата. Последици од глобализацијата гледани низ призмата на разни позитивни и негативни гледишта. Влијанието на глобализацијата врз развојот на земјите низ призмата на новите ризици и закани за пазарот. Глобалните влијанија на современата технологија и достапност. Алтернативи на глобализацијата и влијанијата. Посебен дел е посветен на анализата на регионализмот наспроти глобализацијата на економските текови и Европската Унија како економска регионална интеграција. Ќе се изучуваат елементите на надворешно-трговскиот биланс, платниот биланс. Дел од програмат е и изучување на надворешнотрговски систем и надворешнотрговска политика на Република Македонија.				
11.	Методи на учење: предметот ќе се состои од предавања, индивидуални и групни проекти и индивидуални консултации со професорот.				
12.	Вкупен расположив фонд на време	6ЕКТС x 30 часа =180 часа			
13.	Распределба на расположивото време	45+30+35+35+35 =180			
14.	Форми на наставните активности	14.1.	Предавања- теоретска настава	45 часови	
		14.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови	
15.	Други форми на активности	15.1.	Проектни задачи	35 часови	

		15.2.	Самостојни задачи	35 часови
		15.3.	Домашно учење	35 часови
16.	Начин на оценување			
	16.1.	Тестови		60 бодови
	16.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		20 бодови
	16.3.	Активност и учество		20 бодови
17.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
18.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Изготвување на семинарски труд и учество во вежбите и проектите	
19.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски	
20.	Метод на следење на квалитетот на наставата			

1.	Наслов на наставен предмет	Хартии од вредност			
2.	Код	ЕС 524			
3.	Студиска програма	Финансии			
4.	Организатор на студиска програма (единица односно институт, катедра, оддел)	Факултет за економски науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус 4+1			
6.	Академска година/семестар	5/10	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Предуслови за запишување на предметот	Корпоративни финансии, Инвестиционен менаџмент			
9.	Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање на студентите со основните карактеристики на хартиите од вредност, правната природа на хартиите од вредност, нивна емисија и тргување на пазарот на капитал.				
10.	Содржина на предметната програма: Студентите ќе стекнат знаење за видовите на хартии од вредност (како извори на финансирање), нивните основни карактеристики, начинот на емисија и тргување на пазарот на капитал. Правната природа на акциите, различни значења на терминот акција, водење регистар на хартии од вредност, вредноста на акцијата (емисиона, билансна и пазарна вредност на акцијата), категории на акции според: легимитирањето на сопственикот, обемот на правата, редослед на издавање, право на глас. Карактеристиките на должнички хартии од вредност (обврзници), нивните карактеристики, пресметка на камата, дисконтирање на обврзниците, стапка на принос до доспевање на обврзници, терминска структура на каматни стапки и сл. Пазарната структура и механизам на тргување со хартии од вредност, креирање портфолио (портфолио теорија), хипотеза на ефикасни пазари, пазарна линија, системски ризик, модел на вреднување на капитал. Регулација на пазарот на капитал, емисијата и тргувањето со хартии од вредност, Комисија за хартии од вредност, како и правната природа на хартии од вредност.				
11.	Метод на учење: Метод на студии на случаи, дискусија				
12.	Вкупен расположив фонд на време	6ЕКТС x 30 часа =180 часа			
13.	Распределба ба расположивото време	45+30+35+35+35 = 180 часа			
14.	Форми на наставни активности	14.1.	Предавања-теоретска настава	45 часа	
		14.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часа	
15.	Други форми на активности	15.1.	Проектни задачи	35 часа	

		15.2.	Самостојни задачи	35 часа
		15.3.	Домашно учење	35 часа
16.	Начин на оценување			
	16.1.	Тестови		60 бодови
	16.2.	Семинарска работа/проект (презентација-писмена и усна)		20 бодови
	16.3.	Активност и учество		20 бодови
17.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		До 50 бода	5 (пет) (F)
			Од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			Од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			Од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			Од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			Од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
18.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% од вкупните поени на колоквиумите или испитот	
19.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски, англиски	
20.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

1.	Наслов на наставен предмет	Осигурување		
2.	Код	EC525		
3.	Студиска програма	Финансии		
4.	Организатор на студиска програма (единица односно институт, катедра, оддел)	Факултет за економски науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус 4+1		
6.	Академска година/семестар	5/10	7. Број на ЕКТС кредити	6
8.	Предуслови за запишување на предметот	Основи на економија, Математика за бизнис		
9.	Цели на предметната програма (компетенции) : Наставата по предметот Осигурување студентите ќе имаат можност да се запознаваат со осигурувањето како од теоретски исто така и од апликативен аспект.			
10.	Содржина на предметната програма: Особено внимание ќе се посвети на запознавање со поимот, значењето и дефиниција на осигурувањето, понатаму функциите на осигурувањето, елементите на осигурувањето, дефинирање и оценка на ризик, модалитети на осигурување и осигурени суми, средства на осигурувањето, управување со ризик итн. Намерата на наставата по предметот е да им се помогне на студентите во стекнување неопходните знаења и сознанија од осигурителната теорија и практика што ќе им овозможи разбирањето на значењето и суштината на осигурувањето. Во приготвувањето на наставната програма по овој предмет направен е обид да се разработат особено оние прашања кои ќе им овозможат непосредна примена на знаењата стекнати по овој предмет во практичното ангажирање на студентите.			
11.	Метод на учење: Метод на усно излагање, метод на проблемска настава, метод на самостојна работа и метод на технички и аудио-визуелни помагала.			
12.	Вкупен расположив фонд на време	6ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
13.	Распределба ба расположивото време	45+30+35+35+35 = 180 часа		
14.	Форми на наставни активности	14.1.	Предавања-теоретска настава	45 часа
		14.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часа
15.	Други форми на активности	15.1.	Проектни задачи	35 часа
		15.2.	Самостојни задачи	35 часа
		15.3.	Домашно учење	35 часа
16.	Начин на оценување			
	16.1.	Тестови		60 бодови
	16.2.	Семинарска работа/проект (презентација-писмена и усна)		20 бодови
	16.3.	Активност и учество		20 бодови
17.	Критериуми за оценување	До 50 бода		5 (пет) (F)

	(бодови/оценка)	Од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		Од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		Од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		Од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		Од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
18.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% од вкупните поени на колоквиумите или испитот	
19.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски или англиски јазик	
20.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	